

HYUNDAI i30 N | ЦЕНОВНИК



Важи од 28.03.2018

МОДЕЛ	ПАКЕТ НА ОПРЕМА	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)	Редовна цена во денари	Редовна цена во евра
i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD	SPORT	1.998	187 / 254	1.954.922	31.531
i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD	DYNAMIC	1.998	187 / 254	2.108.930	34.015
i30 N 2.0 T-GDi 6M/T FWD	PERFORMANCE	1.998	205 / 279	2.260.024	36.452

SPORT:

- Електронска контрола на суспензија
- Серво управувач подесив по висина и длабина
- Воздушни перничина (возач и совозач) + воздушни завеси
- 17" Предни дискови
- 16" Задни дискови
- ABS+ESC+HAC
- Child Lock
- 18" алуминиумски фелни
- Безжичен полнач (smartphone)
- MICHELIN пневматичи
- Двојни LED светла со систем за закосување во кривини (STATIC BENDING)
- Автоматска контрола на светла
- LED дневни и позициони светла
- Заден спојлер со виско поставено LED СТОП светло
- Магленки (назад)
- Задни LED светла
- Трепкачи во ретровизори
- Сјајни надворешни ретровизори
- Електрика и греење на ретровизори
- Тонирано ветробраново стакло
- Греење на тонирано задно стакло со тајмер
- Предна маска во црна боја
- Браници во боја на каросерија
- Двоен издув (придушувач) во црна боја со хромиран сјај
- Надворешни кваки во боја на каросерија
- Странични прагови во црна боја
- Заден бришач
- Штофени седишта
- Мануелно подесиво седиште по висина
- Деллива задна клупа
- Подесив потпирач за глава (задна клупа)
- Џеб на седиште (возач и совозач)
- Внатрешно осветлување со оддел за очила
- Внатрешно осветлување на задна клупа
- Светло во багажен простор
- Електрика на стакла + автоматско спуштање на стакла на возачката врата
- Внатрешни кваки во црна боја
- Управувач со три краци од перфорирана кожа
- Мануелен кожен менувач со хромирани детали
- Заштитник од сонце со огледало (возач и совозач)
- Централна конзола
- Кука за мрежа во багажен простор
- KEYLESS ENTRY со осветлување на бравата
- Кодиран клуч
- Централна брава
- Запалка и пепелник
- AUX + USB + Bluetooth
- Звучници во предни врати + TWEETER
- Аудио контроли на волан
- Контролна табла со 4.2" TFT LCD екран + RHEOSTAT
- Автоматско затемнување на внатрешен ретровизор со компас
- Патен компјутер
- Предупредување за ниско ниво на течност за брисачи
- Темпомат
- Интегрирана контрола на стил на возење
- Систем за следење притисок во пневматичи (TPMS)
- Систем за помош при паркирање (само назад)
- Греење на прскалката за течност за брисачи
- Изолациона облога на хауба
- Електричен приклучок на подот
- Држач за чаши во предната конзола
- Автоматски (дозонски) клима уред
- Автоматско одмаглување на прозорци
- Филтер за воздух
- Воздушно перниче за колена (возач)
- Мала резервна алуминиумска гума
- Електрично склопиви ретровизори
- Мало светло под ретровизор
- Дополнително затемнети стакла (соларна контрола)
- Затемнето задно стакло
- Греење на седишта (напред)
- SKI HATCH
- Греење на волан
- Мрежа и ролетна за багажен простор
- SMART KEY со START/STOP копче
- Радио + RDS + DAB + 5" LCD екран
- Систем за помош при паркирање (напред и назад)
- Паркинг камера
- Сензор за дожд

DYNAMIC: опрема SPORT, плус

- Навигација 8" + RDS + DAB + SD CARD (Компактна)
- Bluetooth + Voice Recognition
- Панорамски кров
- Кожен пакет (антилоп)
- Електрика на седишта + меморија на возачко седиште
- Лумбална поддршка (возач и совозач)
- Мануелно поместување на перниче за глава (совозач)
- LED светло во багажен простор

PERFORMANCE: опрема DYNAMIC, плус

- 18" Предни дискови
- 17" Задни дискови
- 19" алуминиумски фелни
- PIRELLI пневматичи
- Safety Package:
 - AEB (Автономно сопирање)
 - LKAS (Систем за задржување сообраќајна лента)
- N тракција и контрола на стабилност

* Доплата за металик боја 500 евра.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот – продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс б2 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.